

Мобилен телефон MM248

Упатство за употреба

Телефонот работи на GSM 900/1800 MHz WCDMA 900/2100 MHz мрежа.
LTE: 800/900/1800/2100/2600 MHz. Најмалку една SIM-картичка мора да биде правилно вметната пред да се вклучи.

1

ВОВЕД

Ова Упатство за употреба е издадено од производителот. Ревизии и корекции поради грешки, неточности во тековните информации и подобрувања на телефонот или софтверот може да се направат без претходна најава, но сепак ќе бидат вклучени во подоцнежните верзии на Упатството за употреба. За дополнителни информации и какава било помош, посетете ја: www.maxcom.pl. Производителот ги задржува сите права на содржината на овој прирачник. Авторските права и заштитните знаци наведени во овој документ остануваат сопственост на соодветниот сопственик. Забрането е копирање, пренесување, складирање или дистрибуирање на целиот или дел од материјалот за авторско право без претходна писмена дозвола.

2

СПЕЦИФИКАЦИИ

- Екран во боја: 2,4 "QVGA, 240x320 пиксели,
- Големи осветлени копчиња
- Функција без раце
- Именик -2000 записи
- Функција за испраќање и примање SMS и MMS
- Брзо бирање (2-9)
- Камера/камера 0,08MP
- FM радио, аудио плеер (MP3 / MIDI / AMR)
- Будилник, Календар, Диктафон, Калкулатор
- Факел
- Меморија RAM + ROM: 48MB+128MB
- Поддршка за MicroSD картичка: до 32GB
- SIM-картичка: Двојна: Nano SIM+ Nano SIM
- Батерија: 1000 mAh
- Време на мирување: 100h
- Време за разговор: 10ч
- Тежина на слушалката со батерија: 83 g
- Димензии: 51x120x14мм
- * зависи од условите и сигналот на мобилната мрежа GSM

3

СОДРЖИНА НА КОМПЛЕТОТ

- Мобилен телефон
- Полнач за мобилен телефон
- USB-кабел
- Батерија што се полни
- Брзо упатство за корисникот

Внимание: препорачливо е да се чува пакувањето, може да биде корисно за можен транспорт. Ве молиме чувајте ја вашата сметка, таа е составен дел од гаранцијата.

4

ДОДАТОЦИ

Користете само батери, полначи и додатоци препорачани од производителот на овој телефон. Проверете кои додатоци се достапни од вашиот продавач.

5

РАБОТЕЊЕ И БЕЗБЕДНОСНИ УСЛОВИ

Внимание: Запознавањето со следните правила ќе го минимизира ризикот од неправилна употреба на вашиот телефон.

- КОРИСТЕЊЕ: Телефонот испушта електромагнетни бранови кои може негативно да влијаат на други електронски уреди, вклучувајќи, на пример, медицинска опрема.
- Не користете го телефонот во области каде што е забрането, на пр. болници, авиони, бензински пумпи и во близина на запаливи материјали. Користењето на телефонот во такви области може да ги изложи другите на опасност.
- Не користете го телефонот без соодветниот сет додека возите.
- Вашиот уред и неговите додатоци може да се состојат од мали делови. Чувајте го телефонот и неговите компоненти подалеку од дофат на деца.
- СЕРВИС: Не вршете сами поправки или модификации; сите дефекти треба да ги поправи квалификуван сервисен центар.
- ЧИСТЕЊЕ: Телефонот не смее да се чисти со хемикалии или корозивни материји
- БЕНЕР: Не гледајте директно во изворот на светлина.
- ПОМАГАЛОТ за слух: Ако имате слушно помагало, внимателно приспособете ја јачината на звукот на телефонот и чувствителноста на слушниот апарат соодветно.

ЕЛЕКТРОНСКА МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА: вашиот телефон е радио предавател што може да ја наруши електронската медицинска опрема или импланти како што се слушни помагала,

срцеви пејсмејкери, инсулински пумпи итн. Се препорачува да се задржи минимално растојание од 15 cm помеѓу телефонот и имплантот. За ова можете да побарате совет од вашиот лекар или од производителот на таквата опрема.

- ЕЛЕКТРОНСКА ОПРЕМА: За да се избегне ризикот од демагнетизација, не дозволувајте електричната опрема да биде во близина на вашиот телефон долго време.
- ВОДООТПОРЕН: Телефонот не е водоотпорен. Чувајте го на суво место.
- БЕЗ ПРАШИНА: телефонот не е отпорен на прашина, не го користете телефонот во правлива средина.
- ЕКРАН: избегнувајте премногу силно притискање на LCD дисплејот или користење остри алатки бидејќи тоа може да го оштети.
- Не поврзувајте ги приклучоците на батеријата со метални предмети, бидејќи постои опасност од експлозија.
- Не изложувајте го уредот на ниски или високи температури, директна сончева светлина или висока влажност. Не ставајте го уредот во близина на инсталации за греење на пр. радијатор, греалка, рерна, шпорет за централно греење, камперски оган, скара итн.

Заштитете го вашиот слух!



Долготрајната изложеност на гласни звуци може да доведе до оштетување на слухот. Слушајте музика на умерено ниво и не држете го уредот блиску до увото кога го користите звучникот.

6

ГАРАНТНИ УСЛОВИ

Телефонот има гаранција, чиј составен дел е доказот за купување. Оштетувањата предизвикани од неправилна употреба, електростатско празнење или удари од гром нема да се поправаат бесплатно според Гаранцијата. Ако корисникот се обиде сам да го поправи или измени производот, ова ја поништува гаранцијата! Горенаведените информации се дадени за информативни цели.

7

ПРИКАЖИ ОПИС



1. Икони што прикажуваат функции (табела подолу).
2. Час
3. Датум
4. Име на операторот на SIM1/SIM2 картичката.
5. Опис на функционалните копчиња

	Мрежен сигнал		No SIM card/SIM card
	Нема услуги		Нема сигнал/
VoLTE	VoLTE VoLTE услуга	LTE	LTE LTE опсег
3G/ G	3G/G опсег 3G/2G		Авионски режим
	Нова SMS / MMS		Пропуштен повик
	Само вибрации		Исклучи звук
	Надворешен профил		Роаингот е овозможен
	Активен е алармот		Преносот на повик е активиран
	Полна батерија		Празна батерија
Иконите може да се разликуваат во зависност од верзијата на софтверот		* Иконата се појавува и во национален роаинг кога претплатникот ја користи мрежата на втор оператор	

8

ОПИС НА ТЕЛЕФОНОТ



1	Звучник	
2	Екран	
3	Копче за навигација нагоре надолу лево десно	Во менито: Притиснете ГОРЕ/ДОЛУ ЛЕВО/ДЕСНО за да се движите низ опциите или функциите; поставки за префрлување. За време на повик: ГОРЕ/ДОЛУ-поставете ја јачината на звукот; Во мирување: UP- кратенка до камерата ДОЛУ- кратенка до АУДИО плеер ЛЕВО - Кратенка за поставување кратенки надесно - кратенка до
4	ОК копче	Во мирување: ОК- главното мени Во менито: притиснете ОК за да ја изберете означената ставка.
5	LFK (лево функционално копче)	Функционира како што е опишано на екранот
6	RFK (десно функционално копче)	Функционира како што е опишано на екранот
7	Копче за повик	Кратко притискање: остварување повик; во stand-by режимот внесете го регистарот на повици;
8	Копче за завршување на повик	Кратко притискање: враќање во мирување; заврши повик
9	Нумерички копчиња	Кратко притиснете: цифра 1 Задржете: говорна пошта 2 до 9-Кратко притиснете: внесување на соодветната цифра Задржете: бирање на програмираниот број за брзо бирање *Внесување знаци: *, +, P, W. Кога пишувате пораки: специјални знаци #Кратко притискање: сменете го режимот за внесување додека пишувате пораки; во режим на подготвеност внесете #
10	Клуч 0/факел	1-Кратко притиснете: цифра 0 Задржете: вклучете/исклучете ја фенерчето Додека пишувате: празно место
11	Приклучок за слушалки	
12	USB-C приклучок (полнење)	
13	Микрофон	
14	Диода со батериска ламба	

15	Звучник за рингтон
16	Камера
17	Капак за батерија
18	Отворање на капакот на батеријата

Внимание: За да заштедите енергија, екранот автоматски оди во мирување по одреден временски период. За да го активирате позадинското осветлување на екранот, притиснете го левото функционално копче.

9

ПОДГОТОВКА НА ТЕЛЕФОН


9.1

ИНСТАЛАЦИЈА НА СИМ-КАРТИЧКА, СД-КАРТИЧКА И БАТЕРИЈА

Телефонот е компатибилен со нано SIM картичката (4FF). Употребата на други SIM-картички може да ја оштети картичката или телефонот. Ќе ја добиете SIM картичката од вашиот добавувач на услуги. Чувајте ја SIM картичката подалеку од дофат на деца. Секое триење или свиткување може лесно да ја оштети SIM-картичката, затоа внимавајте кога ја вметнувате, отстранувате и складираате.

Внимание: не ставајте или отстранувајте SIM-картички ако телефонот е поврзан на полнач. Проверете дали телефонот е исклучен пред да ја извадите батеријата од телефонот.

Вметнете ја SIM-картичката во отворот така што нејзините позлатени конектори се свртени надолу, по желба инсталирајте втора SIM-картичка, мемориска картичка microSD. Погледнете ја сликата подолу:



9.2 ПОЛНЕЊЕ НА БАТЕРИЈАТА

Внимание! користете ја батеријата на полнење вклучена во комплетот. Користењето друга батерија може да го оштети телефонот и да ја поништи гаранцијата. Не поврзувајте го полначот кога е отстранет задниот капак на куќиштето.

За полнење на телефонот:

- Приклучете го полначот во електричен штекер.
- Приклучете го приклучокот за полнач во штекерот на дното на телефонот. Екранот ќе покаже дека полначот е поврзан, цртичките на индикаторот за полнење на батеријата ќе се појават и ќе исчезнат.
- Кога батеријата е целосно наполнета, исклучете го полначот од штекерот, а потоа кабелот од телефонот.

Кога ќе заврши процесот на полнење, на екранот накратко ќе се прикаже „Battery charged“ и симболот за батеријата нема да трепка кога ќе се осветли.

Внимание: Пред да започнете со процесот на полнење, проверете дали батеријата е правилно инсталирана. Не отстранувајте ја батеријата за време на процесот на полнење - може да го оштетите телефонот. Ако напонот на батеријата е премногу низок за телефонот да функционира правилно, ќе се прикаже порака дека телефонот автоматски ќе се исклучи.

Ако батеријата е целосно испразнета, почекајте неколку минути откако ќе го поврзете полначот пред да се појави симболот за полнење. Ако не сте го користеле телефонот долго време, батеријата може да биде во состојба на таканаречено „длабоко празнење“; за да ја вратите правилната работа, оставете го полначот поврзан иако ништо не се појавува на екранот. Ова може да потрае и до еден час.

Мокта испорачана од полначот мора да биде помеѓу мин. 0,75 вати што ја бара радио опремата и максимум 10 вати за да се постигне максимална брзина на полнење.

9.3 БЕЗБЕДНОСНИ ШИФРИ

9.3.1 ПИН КОД

Ова е приватниот код за идентификација на вашата SIM картичка и е обезбеден од вашиот оператор.

PIN2 кодот го дава операторот со SIM-картичките.

Некои SIM-картички не го поддржуваат овој код.

Ако го внесете погрешниот PIN код 3 пати по ред, SIM картичката ќе се заклучи. Може да се отклучи со помош на PUK кодот. Неправилно внесување на PUK кодот 10 пати ќе ја заклучи SIM картичката.

Ве молиме контактирајте со вашиот мрежен оператор за повеќе информации.

9.3.2 ЗАКЛУЧУВАЊЕ ТЕЛЕФОН

Кодот за заклучување на телефонот ги спречува другите да го користат вашиот телефон без овластување (оригиналниот телефонски код е 12341122).

За да ги заштитите вашите лични податоци, треба да го промените оригиналниот телефонски код.

Користејќи го телефонскиот код, можно е да ги блокирате другите да ги користат избраните поставки на вашиот телефон.

10 КОРИСТЕЊЕ ТЕЛЕФОН

11 ВЛЕЗ НА ТЕКСТ

За да напишете текст, притиснете го соодветното копче додека не се прикаже саканата буква. Простор - притиснете го копчето 0.

Точка, запирка и други знаци - притиснете го копчето 1 неколку пати.

За да внесете симбол или посебен знак, притиснете .

За да внесете број, притиснете и задржете го нумеричкото копче.

За да го промените начинот на внесување текст, притиснете го копчето „#“.

11.1 ВКЛУЧУВАЊЕ/ИСКЛУЧУВАЊЕ НА ТЕЛЕФОН

Притиснете и задржете го копчето за завршување за да го вклучите или исклучите телефонот.

1. на екранот ќе се прикаже поле за внесување на телефонскиот код и PIN-кодот (ако е вклучена безбедноста). Откако ќе ги внесете телефонскиот код и PIN-от, телефонот ќе влезе во режим на мирување M.

Ако направите грешка при внесување на PIN и телефонскиот код, можете да ги избришете знаците со притискање на RFK (десно функциско копче).

Кога е вклучен, телефонот автоматски бара мрежа

Ако телефонот открие овластена мрежа, името на мрежата и нивото на сигналот ќе се појават на екранот. Ако мрежата не е пронајдена, можете само да остварувате итни повиси или да користите некомуникациски функции.

11.2 Упатување повиси

Во режим на подготвеност, внесете го телефонскиот број што сакате да го повикате. Притиснете го десното функциско копче „Избриши“ за да ги избришете внесените неточни податоци.

Откако ќе го внесете точниот број, притиснете го копчето за повик.

1. Екстензии за бирање.

Некои екстензии не можат директно да се повикаат и потребно е, прво, да се поврзете на телефонската централа или багажникот, а потоа да го бирате бројот на екстензијата.

2 Упатување меѓународен повик. За меѓународни повиси, потребно е да се внесе „00“ или „+“ пред бројот. За да внесете, +“ користете го копчето „*“.

3. Бирање на број од телефонскиот именик.

Внесете контакти преку менито, користете ги копчињата за навигација нагоре/надолу за да го пронајдете контактот или внесете го делот од името што го барате. Притиснете го копчето за повик..

4. Бирајте број од историјата на повиси.

Внесете го дневникот на повиси (притиснете го копчето за повик во режим на подготвеност или внесете преку менито), користете ги навигациските копчиња нагоре/надолу за да го изберете саканиот контакт. Притиснете Десно/лево за да се движите помеѓу пропуштени, бирани, одговорени и одбиени броеви

5 Лесно бирање

Ако претходно сте доделиле контакти на копчињата 9 во мирување, притиснете и задржете го соодветното копче за да остварите повик.

11.3 ОДГОВАРАЊЕ НА ПОВИКИ

Во случај на дојдовен повик, телефонот ќе ве извести со соодветен тон, ако вашата мрежа прифати ID на повикувач, името или бројот на повикувачот ќе се прикажат на екранот (во зависност од тоа дали информациите за повикувачот се наоѓаат во именикот).

1. притиснете го копчето за повик или левото функциско копче за да одговорите на дојдовен повик.

2. Ако опцијата за снимање е избрана во (Поставки ->Повиси ->Друго ->Автоматско снимање повик), повикот ќе се снима кога ќе одговорите на повикот.

3. Ако не сакате да одговорите на дојдовен повик, притиснете го копчето за завршување на повик. За да го исклучите звукот на повикот, десното функциско копче.

4. За време на повик, можете да ги користите копчињата лево/десно за да пристапите до вашите контакти или да започнете снимање. активирајте/деактивирајте го режимот на звучникот за пораки, ставете повик на чекање, исклучете го звукот на повикот.... Користете ги копчињата Горе/Надолу за да ја прилагодите јачината на повикот.

11.4 ЗАКЛУЧУВАЊЕ НА ТАСТАТА

За да ја заклучите тастатурата притиснете го левото функциско копче, а потоа копчето „“. Ако е активирано автоматското заклучување на тастатурата (МЕНИ>Поставки>Безбедност > Автоматско заклучување на тастатурата), телефонот автоматски ќе ја заклучи тастатурата откако ќе истече поставеното време. За да ја отклучите тастатурата притиснете го левото функциско копче и потоа „“.

11.5 БРОЈ ЗА ИТНА ПОМОШ

Можете директно да го бирате бројот за итна помош 112 без SIM-картичка. 112 е европскиот број за итни случаи.

12 ЗАШТЕДУВАЊЕ НА КОНТАКТИ

Од екранот во мирување изберете го саканиот број (или изберете од списокот со повиси)> Притиснете Опции > Додај во контакти, изберете дали ова треба да е нов контакт или веќе зачуван контакт, потоа изберете меморија (Телефон или SIM) > ОК> притиснете го центарот Копче ОК за да го уредите полето> притиснете LFK (зачувај) за да го зачувате контактот MEMORIJA

За да доделите број на копче, од MENU изберете: Контакти>Опции>Друго>Брзо бирање. Потоа изберете на кое копче сакате да му го доделите бројот. Внесете го бројот или изберете од списокот со контакти и притиснете ОК.

13 СМС И ММС ПОРАКИ

Вашиот телефон ви овозможува да испраќате и примате SMS текстуални пораки и мултимедијални MMS. Кога иконата  е прикажана на екранот, тоа значи дека има барем една непрочитана порака.

За да влезете во MENU за SMS пораки, изберете Мени>Пораки>Дојдовно сандаче во режим на подготвеност. Кога сандачето е полно, ќе се појави порака дека меморијата за пораки е полна.

Избришете ги пораите од сандачето за да го решите проблемот

13.1 ПИШУВАЊЕ И ИСПРАЌАЊЕ ПОРАКИ

- Во менито, изберете Messages
- Изберете Напиши порака
- Изберете Нова SMS/Нова MMS
- Додадете контакт од именикот или внесете го саканиот број
- Притиснете го копчето надолу за да отидете на Внесете порака, напишете ја вашата порака.
- Притиснете Опции>Испрати

Ако сакате да испратите порака до повеќе лица, внесете го следниот број по точка-запирка кога го пишувате бројот или додајте ги броевите зачувани во именикот.

За да ја зачувате пораката, притиснете Options>Save as draft (пораката ќе биде зачувана во Draft. (пораката ќе биде зачувана во папката Drafts).

Притиснете Опции>Додај за да вметнете информации за контакт зачуван во именикот, - додадете емотикон, вметнете шаблон итн.

13.2 ЧИТАЊЕ И ОДГОВАРАЊЕ

Кога иконата за непрочитана порака ќе се појави на екранот или сакате да ги читате примените пораки, во MENU изберете:

Messages>Inbox>Побарајте ја саканата порака

- притиснете го централното копче ОК за да ја прочитате пораката
- притиснете го централното копче ОК за да одговорите преку SMS/MMS
- притиснете го копчето за повик за да го повикате испраќачот
- за бришење, додавање испраќач во именик, додавање во црна листа итн., притиснете Опции и изберете соодветна ставка.

13.3 ПОСТАВКИ ЗА ПОРАКА

Одете во MENU и изберете: Messages > Settings, Можете да ја поставите валидноста на пораките, да ги вклучите/исклучите извештаите за испорака, да ги вклучите/исклучите зачувувањето на испратените пораки и да изберете каде да ги зачувувате пораките.

14 ГЛАВНА ПОШТА

Говорната пошта е операторска услуга која ни овозможува да оставаме гласовни снимки кога некој не ни се јави. За да дознаете повеќе, контактирајте со вашиот оператор. Можете да добиете број на говорна пошта од вашиот добавувач на услуги. Треба да го бирате бројот: Мени -> Пораки -> Сервер за говорна пошта, потоа внесете го бројот на говорната пошта.

Кога ќе го задржите копчето 1 на тастатурата, во мирување, говорната пошта ќе започне.

15 ЈАЗИК

МЕНИ > Поставки> Телефон > Јазик на менито

Ви овозможува да го промените јазикот на менито на телефонот. Ако случајно сте поставиле странски јазик, за да го промените вистинскиот, во мирување притиснете го централното копче ОК и изберете ја иконата , потоа:

- 1x DOWN > ОК

- 1x DOWN > ОК

- Во ред, изберете го точниот јазик и притиснете ОК.

15.1.1 ЦРНА ЛИСТА

МЕНИ -> Поставки -> Безбедност -> Црна листа

Кога оваа опција е активна и броевите се додаваат на црната листа, телефонот автоматски ги одбива дојдовните повиси и/или СМС од броевите на списокот.

16 ИНФОРМАЦИИ ЗА БАТЕРИЈА НА ПОЛНЕЊЕ

Телефонот вклучува батерија што се полни, која може да се наполни со помош на полначот вклучен во комплетот.

Времето на работа на телефонот зависи од различни работни услови. На пократкото работно време значително влијае когу степе оддалечени од релејната станица и должината и бројот на повиси што ги остварувате. Кога се движите, телефонот постојано се префрла помеѓу станиците за реле, што исто така има значително влијание врз времето на работа.

Батеријата природно се истроши по неколку стотици полнења и празнења. Ако корисникот забележи значително губење на перформансите, треба да се набави нова батерија.

Користете само и исклучиво батерии препорачани од производителот. Не оставајте го полначот поврзан повеќе од 2-3 дена.

Внимание: не чувајте го телефонот во области со прекумерна топлина. Ова може да има негативно влијание на батеријата, како и на самиот телефон.

Никога не користете батерија со видливи оштетувања. Ова може да доведе до краток спој и оштетување на телефонот. Вметнете ја батеријата во согласност со поларитетот.

Оставањето на батерискиот пакет на места каде што температурата е превисока или ниска ќе го намали неговиот животен век. Чувајте го батерискиот пакет на температура помеѓу 15°C и 25°C. Ако ладна батерија е вметната во телефонот, телефонот може да не работи правилно и постои ризик од оштетување.

17 АЖУРИРАЊЕ НА СОФТВЕРОТ

За да проверите дали има ажурирања, изберете MENU >Settings >Check update Преносот на податоци мора да бидевозможен (MENU > Settings > Connections > Data Service) Ако преносот на податоци е вклучен, телефонот може постојано да се поврзува на Интернет и автоматски да проверува дали има ажурирања. Со цел да се избегнат дополнителни трошоци, се препорачува користење на дополнителни пакети со податоци или тарифи достапни од Операторот.

18 ИНФОРМАЦИИ ЗА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

Внимание: овој апарат е означен во согласност со Европската директива 2012/19/EU и полскиот Закон за отпадна електрична и електронска опрема со симболот на прекрчтаниот контейнер за отпад.



Ваквото означување покажува дека оваа опрема, по нејзиниот век на траење, не смее да се става заедно со друг отпад од домаќинството. Внимание: оваа опрема не смее да се фрла со домашен отпад!!! Производот мора да се истроји со селективно собирање на посебно место за собирање.

Правилното постапување со отпадната електрична и електронска опрема придонесува за избегнување на штетни последици по здравјето на луѓето и животната средина поради присуството на опасни компоненти и несоодветното складирање и третман на таквата опрема.

За да ги рециклирате материјалите што се користат за пакувањето на телефонот, следете ги правилата за селектирање материјали утврдени локално за овој вид отпад.



НЕ ФРЛАЈТЕ БАТЕРИИ ИЛИ БАТЕРИЈА СЕ ПОЛНУВА ВО ПОГАР!

19 ИНФОРМАЦИИ ЗА САР

Овој модел е во согласност со меѓународните упатства за влијанието на радио брановите. Овој уред е предавател и приемник на радио бранови. Тој е дизајниран да не ги надминува границите на изложеност на радио бранови препорачани со меѓународните упатства. Овие упатства се развиени од независната научна организација ICNIRP со безбедносна маржа за да се гарантира заштита на сите луѓе без разлика на возраста и здравјето. Овие упатства користат мерна единица наречена Специфична стапка на апсорпција (SAR). Вредноста на SAR се мери со најголема моќност на пренос, вистинската бројка кога уредот работи е обично пониска од нивото наведено погоре. Ова се должи на автоматските варијации во нивото на моќност на уредот за да се осигура дека го користи само минимално потребен за поврзување на мрежата.

Иако може да има разлики во вредностите на SAR за различни модели на телефони, па дури и за различни позиции на употреба - сите тие се во согласност со прописите за безбедно ниво на зрачење.

Светската здравствена организација соопшти дека сегашните истражувања покажале дека нема потреба од никакви посебни ограничувања за користење на мобилни уреди. Исто така, се истанува дека ако сакате да го намалите влијанието на зрачењето, треба да ја ограничите должината на вашите разговори или да користите слушалки или звучник кога зборувате за да не го држите телефонот блиску до телото или главата.

Највисока измерена вредност на SAR во тестовите	Граница	
SAR вредност - уред на чело (растојание 0мм)	1.155 W/kg 10g	2.0 W/kg
SAR вредност - уред одзади (растојание 5 мм)	1.473 W/kg 10g	2.0 W/kg
SAR вредност - уред на екстремитет (растојание 0мм)	1.992 W/kg 10g	4.0 W/kg

Вредностите на SAR исто така може да се разликуваат во зависност од националните барања за известување и тестирање и фреквентниот опсег на мрежата за која станува збор.

19.1 Фреквенциски опсег и МАКСИМАЛНА МОЌНОСТ НА УРЕДОТ

Систем	Фреквентен опсег	максимална моќност на предавателот
GSM 900	880 -915 MHz	33.67dBm
GSM1800	1710-1785 MHz	31.89dBm
WCDMA Band I	1920-1980 MHz	24.34dBm
WCDMA Band VIII	880-915 MHz	23.11dBm
LTE Band 1	1920-1980 MHz	23.46dBm
LTE Band 3	1710-1785 MHz	23.48dBm
LTE Band 7	2500-2570 MHz	22.50dBm
LTE Band 8	880- 915 MHz	23.11dBm
LTE Band 20	832- 862 MHz	23.89dBm
Comunicare pe distanță scurtă	2402-2480 MHz	6.87dBm
Radio FM	87.5MHz -108MHz	-

19.2 ПОЛНАЧ

Надворешното напојување за телефонот е во согласност со Регулативата на Комисијата (ЕУ) 2019/1782

Model identifier	Travel Charger DCS38-0500550E
Влезен напон	AC 100-240V
Влезно наизменична фреквенција	50/60Hz
Излезен напон	DC 5.0V
Излезна струја	0.55A
Излезна моќност	2.75W
Просечна ефикасност за време на работата	70.6%(230V) 73.47%(115V)
Ефикасност при мало оптоварување (10%)	-
Потрошувачка на енергија во состојба без оптоварување	0.04W(230V) 0.06W(115V)

20 УЕ ПОПОПРЕДЕНА ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА СООДВЕТНОСТ НА ЕУ

Maxcom S.A. изјавува дека радио уредот тип:

Мобилен телефон MAXCOM MM248

е во согласност со Директивата 2014/53/EU и Директивата 2011/65/EU (RoHS).

Целосниот текст на Декларацијата за усогласеност на ЕУ е достапен на следната веб-адреса: http://www.maxcom.pl/deklaracje

Внимание Овој прирачник е наменет само за информативни цели. Некои од функциите и опциите опишани може да се разликуваат во зависност од софтверот и земјата. Доколку е потребна техничка помош, препорачуваме да го контактирате техничкиот оддел на +48 32 325 07 00 или е-пошта serwis@maxcom.pl
Нашата веб-страница: <http://www.maxcom.pl/>

Соодветните работни услови на телефонот, како и батеријата зависат од околината на локалната мрежа, SIM картичката и употребата на телефонот. Производителот не прифаќа никаква одговорност за последиците предизвикани од неправилна употреба, злоупотреба или непочитување на упатствата. Производителот го задржува правото да промени или направи измени без претходна најава.

MAXCOM S.A.
Towarowa Street 23a
43-100 Tychy
tel.: 32 327 70 89
www.maxcom.pl
e-mail: office@maxcom.pl

